

СООПШТЕНИЕ

ОКТА објавува конкурс за практикантска работа во соработка со Економски факултет – Скопје

Услови за аплицирање:

1. Студентот да биде во завршна година на студии од прв циклус или студент на втор циклус студии.
2. Студентот да поседува комуникациски и организациски способности; проактивност; способности за планирање и желба за континуирано учење.
3. Студентот да има солидно познавање на деловен Англиски јазик.
4. Студентот да има познавање на компјутерски вештини - Microsoft Office пакет.

Времетраење на пракса:

Практикантот ќе биде континуирано присутен на пракса во сектор Административни услуги, во временски период од 3 месеци, со полно работно време, почнувајќи од 02.04.2018 год.

Обврска на практикантот:

- да достави потполнет документ за упатување на пракса од факултетот испечатен на официјалниот меморандум од факултетот и заверен со потпис и печат од студентската служба.
- континуирано да води дневник за текот на праксата.
- задолжителна редовност во компанијата за периодот на пракса.

Обврска на компанијата:

- да му обезбеди ментор на практикантот.
- да му обезбеди храна и превоз на практикантот за целото времетраење на праксата.
- да му издаде потврда за остварена пракса на студентот со потпис од овластено лице и печат од компанијата, заверена со архивски број.

Сите кандидати е потребно да испратат CV и копии од документи и уверенија кои потврдуваат дека кандидатот ги исполнува условите, на следниот контакт okta_career@helpe.gr.

Избраните кандидати ќе бидат повикани на интервју во просториите на ОКТА, по што ќе се направи финален избор на кандидати и ќе се потпише Договор за соработка со избраниот кандидат.

Огласот е отворен најдоцна до 21.03.2018год.